

Со потпишувањето на охридскиот Рамковен договор, 13 август 2001 година, се запечати судбината на Македонците.



■ Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**



ниот договор. Дефинитивно, неговата имплементација ја приближи Македонија до ЕУ".

Според него, се покажа добронамерна пораката од ЕУ дека патот на Македонија до Брисел води преку Охрид.

Арбен Џафери, преку "Коха Диторе", порачува: "Ние нема да правиме политика со жртви, нема да жртвуваме никого, туку ќе водиме силна политичка и интелектуална

ПРИВИЛЕГИРАНИ АЛБАНЦИ-ДЕГРАДИРАНИ МАКЕДОНЦИ

Четири години по потпишувањето на Рамковниот договор превладуваат различни тези за (не) опходноста од тој чин. Според едни, тој мораше да се потпише за да му се стави крај на воениот конфликт од 2001 година, според други, со него Македонија капитулираше, а Македонците го изгубија својот идентитет. Коментарите се движат и во насока на тоа дека со Договорот од 13 август 2001 година, Македонците во сопствената држава станаа граѓани од втор ред, а Албанците се здобија со исклучителни привилегии. Довчерашните терористи денес уживаат во законодавниот дом, кој четири години работи во насока на задоволување на големиот број нивни барања. Некои од нив не произлегуваа од Договорот, на кој Албанците постојано се повикуваат и кој стана составен дел од нивниот живот (тетовскиот Универзитет, употребата на знамињата во општините каде се повеќе од 50 отсто). Сепак, имајќи го предвид фактот што никој досега не ја видел неговата англиска верзија, се поставува прашањето дали навистина и овие барања произлегуваат од Договорот и што уште да очекуваме?

Што добија Албанците со Рамковниот договор - измени во законодавството, им-

плементација и мерки за градење на довербата и вработувања во државните институции. На Македонија ѝ се случи нова територијална поделба во која пресуден беше етничкиот, а не географскиот принцип. Со изгласувањето на новиот Закон за употреба на симболите на заедниците, Македонија дозволи на нејзина територија да се веат знамиња на туги држави. Жално е тоа што тука не запираат албанските барања, напротив законодавниот дом и во иднина ќе се занимава со нив. Па, така лидерот на Демократската унија за интеграција (наследник на ОНА), Али Ахмети, најавува дека треба да се соберат сили и да се донесе закон за употреба на јазиците. Веќе го промовираа и своето следно барање - функција потпретседател на државата. Не им се допаѓаат ниту државната химна и грб. Неофицијално се дознава дека ДУИ ќе се обиде да протне нови решенија за употреба на албанскиот јазик во Армијата и во полицијата. Од Владата (најавува нов закон за употреба на јазиците, кој не е обврска од Рамковниот договор, туку негова цел е да ги обедини поединичните решенија содржани во посебни девет закони со кои се регулира оваа тематика), коментираат дека тоа е невозможно, бидејќи Уставот не

предвидува во овие институции да се користи друг јазик освен македонскиот и кирилското писмо, се поставува прашањето дали ова е следното околу кое на почетокот на септември ќе се кршат копјата.

Од Охридскиот договор Македонците не добија ништо. Тие сè уште живеат надвор од родните огништа, а и законите не важат секаде исто, правото не владее подеднакво на целата македонска територија.

Екслидотот на СДСМ и актуелен претседател Бранко Црвенковски, вели:

"И денес, четири години по потпишувањето на Рамковниот договор, исто така, сум убеден, како и тогаш, дека определувајќи се за политички договор наместо за воено решение на кризата од 2001 година, го направивме вистинскиот избор. Фактот што денес Македонија е стабилна држава, без сериозни опасности за нејзиниот територијален интегритет, нејзиниот суверенитет и унитарен карактер и што е исто толку важно, држава со јасни и извесни евроатлантски перспективи - е најдобра потврда дека го избравме вистинскиот пат".

Премиерот Владо Бучковски потенцира: "На истекот на четиригодишнината се гледаат придобивките од потпишувањето на Рамков-

борба, за да ги постигнеме предвидените резултати со нашата програма и да го зачуваме тоа што е постигнато до сега".

Единствено лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој не е потписник на Договорот, секоја година го прославува неговото потпишување. Годинава, прославата ја организираше во Струга, каде минатото лето беше "најжешко" за новиот Закон за територијална организација. Од тогашните потписници, во Струга дојде само Имер Имери, тогашниот лидер на ПДП, а од државниот врв само претседателот на Собранието Љупчо Јордановски. Имери смета дека многу малку е направено од спроведувањето на Рамковниот договор, додека Јордановски изјави: "Лично сметам дека 13 август 2001 година е значаен датум за да се одбележи. Со време, мислам дека објективно тој ќе си заземе свое место во историјата на РМ".

За Ахмети јазикот и знамето се најголема придобивка за Албанците. На прославата на ДУИ во Струга присуствуваа повеќето од амбасадорите и претставниците на странските мисии во Македонија. За време на прославата стотина стружани протестираа против, според нив, срамните договори од 1913 и оној од 2001 година, со кој Македонија повторно се дели.